

ЗАПИСНИК бр.31

Од одржаната 31-та редовна седница на Советот на Општина Зрновци одржана на ден 31.05.2019 год. со почеток во 12:30 ч, во салата за состаноци во општината. На седницата беа присутни 9(девет) советници. Останати присутни: Методи Николов (Записничар) , Ленче Илиова (одд. Финанси), Горан Кокев (Директор на КЈП, „Водна кула,“) .Александра Коцева (Директор на ЈОУГД „Бисерчиња), Кирчо Горгиев (Директор на ОУ, „Синиша Стоилов,“)

На седницата беше предложен следниот:

ДНЕВЕН РЕД

1. Усвојување на записникот од 30-тата седница.
2. Одлука за одобрување на Извештајот за вкупниот договорен износ по доверители за финансирање на доспеани , а неплатени обврски на општина Зрновци .
3. Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Зрновци за 2019 година
4. Одлука за утврдување на реонот на основните училишта од кои се запишуваат учениците во прво одделение во основно училиште.
5. Разно
- 6.

Тек на седницата:

Претседателот на советот Владо Ристов отвори расправа по предложениот дневен ред .Бидејќи никој не се јави за збор предложениот Дневен ред со 9(девет)гласа за беше усвоен.

1. Усвојување на записникот од 30-тата седница.

Претседателот на советот Владо Ристов отвори дискусија по точката. Бидејќи никој не се јави за збор записникот од 30 -та седница беше усвоен со 9 гласа за .

2. Одлука за одобрување на Извештајот за вкупниот договорен износ по доверители за финансирање на доспеани , а неплатени обврски на општина Зрновци.

Претседателот отвори претрес .Збор по ова точка зеде Ленче Илиова која даде детално образложение по точката, додавајќи дека согласно Законот за територијална поделба и Законот за отплата на долговите на оптините,направен е извештај на образец пропишан од Министерството за финансии за долгот што го има општина Зрновци према Доверителот АД Гранит Скопје .Гранит беше еден од доверителите на кој општина Зрновци требаше да му исплати заостанат долг по основ на камата . Согласно законските прописи во вакви случаи Гранит требаше да се откаже од каматата , меѓутоа и покрај преговорите што беа направени Гранит несе откажа од каматата.

За збор се јави градоначалникот на Општина Зрновци Блаже Станков и на советниците ја образложи состојбата за блокадата што Општина Зрновци ја имаше од АД Гранит Скопје . Блокадата е направена од Гранит за главен долг во износ од 3.600.000,00 денари за изведени работи на патот Зрновци – Лески .Општина Зрновци према Гранит го плати главниот долг, меѓутоа остана утужена по основ каматата.По Одобрените средства од страна на Владата потпишан е договорот за отплата на дел од долгот по основ на камата . Останува према Гранит долг по основ на камата уште 2.670.000,00 денари. Можам да кажам дека долгот према Гранит не е реален . Патот Зрновци – Лески беше почнат со пробивање од страна на Гранит и беше во прекин а потоа реконструиран и асфалтиран од страна на Македонија пат.

Откако никој не се јави за збор а други дискусии по ова точка немаше Одлука за одобрување на Извештајот за вкупниот договорен износ по доверители за финансирање на доспеани , а неплатени обврски на општина Зрновци беше усвоена со 9 гласа за .

3. Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Зрновци за 2019 година

Претседателот отвори претрес за збор по ова точка се јави Ленче Илиова која меѓу другото додаде дек ова точка е поврзана со претходната. Тоа е дека се имаше најава дека Владата ќе отплати дел од долговите што општините ги имат према доверителите по разни основи па така да во програмата имам избуџетирано такви средства .Во моментот имаме јасна слика за доспеани а неплатени обврски . Неплатен долг по основ на камата према Гранит АД Скопје е во моментот беше 7.200.000,00 денари. Откако ќе се плати дел од долгот по основ на камата со одобрените средства од Владата , заостанува по сето ова према Гранит АД Скопје долг по основ на камата во износ од 2.670.000, 00 денари.

За збор се јави Виктор Ангелов кој праша дали средствата што се плаќат на АД Гранит АД Скопје ќе се предвидат и во завршната сметка за 2019 година .Ленче Илиова објасни дека тоа ќе бидат прдвидени во расходи за патишта , и тоа во програмата за неплатени и доспеани обврски за утужени и неплатени сметка .

Откако никој не се јави за збор а други дискусии по ова точка немаше Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Зрновци за 2019 година е усвоена со 9 гласа за .

4. Одлука за утврдување на реонот на основните училишта од кои се запишуваат учениците во прво одделение во основно училиште

Претседателот отвори претрес за збор се јави Методи Николов кој даде образложение по ова точката. Тој истакна дека учениците кои се запишуваат во прво одделение секогаш законски се запишуват во училиштата во нивниот реон , меѓутоа не е спорно да децата кои прв пат се запишуваат во прво одделение се запишуваат и во други училишта од други реони но доколку има место.

Откако никој не се јави за збор претресот по ова точка е затворен и Одлука за утврдување на реонот на основните училишта од кои се запишуваат учениците во прво одделение во основно училиште усвоена со 9 гласа за .

5. Разно

Од страна на Билјана Николова од Зрновци до Советот на општина Зрновци е поднесено барање за еднократна парична помош .

Советот го разгледа барањето и медицинската документациј и по истото е одлучено да на лицето Билјана Николова и се одобрат и исплата 1.000,00 денари на трансакциона сметка.

Од страна на градоначалникот Блаже Станков е даденообразложение дека во тек е изведа на проектот изградба на пешачката патека на влезот на Зрновци од кај Кочани. Меѓутоа пред патот кој е заобиколницата за Мородвис има длабока вада која со ништо не може да се исполни освен да се постават бетонски пропусти и вз нив да се стави песок и другиот материјал што следува . Но во проектот не тоа предвдено . На тој дел е потребно да се постават 33 бетонски пропусти , со цена на чинење еден бетонски пропуст 1.700,00 денари. Па за тоа потребно е да се донесе одлука за сопствено учество.

Одлуката за сопствено учество –набавка на 33 броја бетонски пропусти е усвоена со 9 гласа за .

Од како дневниот ред беше исцрпен и никој друг не се јави за збор седницата заврши во 15 часот

Записничар
Методи николов

Претседател на Совет
Владо Ристов